

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ**

ISSN 1857-7296



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК
2012**

ГОДИНА 3

БРОЈ 3

**ГОДИШЕН ЗБОРНИК
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ**

За издавачот:
проф. д-р Илчо Јованов

Издавачки совет:
проф. д-р Саша Митрев
проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
проф. д-р Илчо Јованов
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
доц. м-р Владимир Јаневски
доц. м-р Гоце Гаврилски

Редакциски одбор:
проф. д-р Илчо Јованов
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
доц. м-р Владимир Јаневски
доц. м-р Гоце Гаврилски

Главен уредник:
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска

Одговорни уредници:
проф. д-р Илчо Јованов
проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
доц. м-р Владимир Јаневски

Јазично уредување:
Даница Гавrilовска-Атанасовска

Техничко уредување:
Славе Димитров
Благој Михов

Печати:
Печатница „Европа 92“ - Кочани

Редакција и администрација:
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Факултет за музичка уметност
бул „Крсте Мисирков“ бб
п.фах 201, 2000 Штип, Македонија

СОДРЖИНА

**Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА
МУЗИЧКА КУЛТУРА ВО 21 ВЕК**

**Проф. м-р Валентина ВЕЛКОВСКА-ТРАЈАНОВСКА
РИХАРД ШТРАУС - АСПЕКТИ НА ОРКЕСТАРСКИОТ ЈАЗИК
И СИМФОНИСКАТА ПОЕМА “ДОН КИХОТ”**

**Доц. м-р Гоце Гавриловски
ОРКЕСТРАЦИСКА И ТЕМБРОВА ИДЕЈА И НИВНАТА
ЗВУЧНА МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ВО ДЕЛОТО
„БОЛЕРО“ ОД МОРИС РАВЕЛ**

**Доц. м-р Тихомир Јовиќ
ПОЛИФОНИЈАТА ВО КОМПОЗИЦИЈАТА FANTASIA CORALE ОД ТОМИСЛАВ
ЗОГРАФСКИ**

**М-р Ивана Јанков
АКОРДСКАТА СТРУКТУРА ЗАСТАПЕНА ВО
ВОКАЛНАТА КАНТАТА „ПСАЛМИ“ ОД КОМПОЗИТОРОТ СТОЈКОВ**

**М-р Александар Трајковски
УДЕЛОТ НА ДОМАШНИТЕ КОМПОЗИТОРИ
ВО СОЗДАВАЊЕТО НА МУЗИКА ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ ИГРАНИ ФИЛМОВИ**

**Доц. м-р Ангеле Михајловски
ЗНАЧЕЊЕТО ОД ПРИМЕНАТА НА ПРСТНАТА ГИМНАСТИКА ВО РЕШАВАЊЕТО
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПИЈАНИСТИЧКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА**

**Д-р Владимир Талевски
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје/УКИМ
ЗНАЧЕЊЕТО НА МОТИВАЦИЈАТА ВО
МУЗИЧКО ВОСПИТИНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС**

**Асс. м-р Ленче Насев
УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО, НАСТАВНИКОТ ПО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБНИКОТ ВО ОТКРИВАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ
НА МУЗИЧКИ ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ**

**м-р Дуња Иванова
ДЕЦАТА И МУЗИКАТА ВО
ВИРТУЕЛНАТА РЕАЛНОСТ**

**М-р Теута Халими
ПРИМЕНА НА ГОРДОН -ТЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ (АЛБАНСКИ НАСТАВЕН
ЈАЗИК) НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ТЕТОВО**

**Доц. м-р Горанчо АНГЕЛОВ
МУЗИЧКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ**

**Проф. д-р Илчо ЈОВАНОВ
ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МУЗИЧКИОТ ФОЛКЛОР ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

**Доц. м-р Владимир Јаневски
КОРЕОГРАФСКОТО ТВОРЕШТВО НА ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ ВО АНСАМБЛОТ
ТАНЕЦ**

**д-р Соња Здравкова Џепароска
БАЛЕТСКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО ШТИП**

**Стојанче Костов
ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА ОРСКАТА ТРАДИЦИЈА
ВО ОВЧЕ ПОЛЕ**

**Сашко Атанасов
МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ОРАТА ВО ПИЈАНЕЦ**

**Проф. д-р Родна Величковска
ОРОВОДНИТЕ ПЕСНИ И НИВНАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКОТО ТРАДИЦИОНАЛНО ОБРЕДНО-ПЕЈАЧКО ИЗРАЗУВАЊЕ**

**Фросина Мариноска
ОРСКАТА ТРАДИЦИЈА ВО СЕЛО ВРБЈАНИ –
ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ**

**Елена Трајчева
ПОВОДИ И МЕСТА ЗА ИГРАЊЕ ВО ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ СКОПСКА ЦРНА ГОРА**

**Благица Илиќ
РЕЛЕВАНТНИ ЕТНОКОРЕОЛОШКИ И ЕТНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ОРОТО ИБРАИМ ОДА, ПРЕТПОСТАВКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЈА**

**Проф. д-р Оливера Васик
РУСАЛИСКИ ПОВОРКИ – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ
СО ДРУГИ ПОВОРКИ**

**М-р Тимко Чичаковски
СВАДБЕНИОТ ЦИКЛУС ВО МАЛЕШЕВО**

**Марјан Андоновски
СТИЛСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ОРАТА КАЈ МИЈАЦИТЕ**

М-р Ивана Јанков

**АКОРДСКАТА СТРУКТУРА ЗАСТАПЕНА ВО
ВОКАЛНАТА КАНТА „ПСАЛМИ“ ОД КОМПОЗИТОРОТ
СТОЈАН СТОЈКОВ**

Зборот хармонија води потекло од грчкиот збор *άρμονία* што во превод значи склад. Според тоа, науката за хармонија, како една од столбовите на музичките научни дисциплини, својот интерес го насочува кон акордите и нивните меѓусебни функционални односи. Нејзината улога во делото е „конструктивна, експресивна и колористичка“ (Деспик, 1987). Зависно од стилскиот период на кој му делото припаѓа, една од овие три улоги доминира. Сепак, пред да се дефинира улога на хармонијата во делото, неопходно е да се изработи хармонска анализа и утврди акордска структура во музичката материја. Тема на овој реферат е токму диференцирање на различните акордски структури кои го сочинуваат хармонскиот јазик на вокална кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков, како и статистички пристап кон нивната застапеност во делото.

Делото се карактеризира со употреба на елементи од македонското духовно музичко наследство кое влече корени од византиското пеење, потоа употребува барокна полифона техника и воедно користи определени мелодиско-хармонски елементи карактеристични за современата музичка мисла. На кој начин се вклопуваат овие различни стилски периоди, гледано низ призма на акордската структура, ќе биде проследено во понатамошниот текст.

Кантата како циклично дело подразбира постоење на различните делови кои меѓусебно контрастираат, но, сепак учествуваат во креирањето на музичка целина од повисок степен. Контраст помеѓу деловите е изразен (покрај другите музички изразни средства) и преку различноста на темпото. Овој факт посочува дека застапеност на определена хармонска конструкција изразена во број на тактови времиња, не е сосема релевантен показател за нејзиното присуство во делото. Поради тоа се одлучувме секоја хармонска конструкција да биде изразена во минути и секунди, што претставува релевантен податок за нивното времетраење и нивниот реален значај во музичкото дело.

Со оглед на составот, во кој учество имаат мешан, женски и детски хор, како и четири типа од соло глас (мецосопран, тенор, баритон и бас), нивна меѓусебна комуникација придонесува на разновидност во



хармонскиот слог. Во тој контекст посочуваме прва, груба поделба на: едногласие, двогласие и акордика. Статистичките податоци се претставени со помош на пропорцијата:

$$\text{број на тактови времиња (N)} : 60 \text{ (секунди во минута)(s)} = \text{темпо (t)} : x$$

Од поставената пропорција произлегува следната формула

$$x = \frac{N \cdot S}{t}$$

Табела бр.1

Псалм	темперо	генерална пауза		едногласје		двогласје	
		тактови времиња	минути и секунди	тактови времиња	минути и секунди	тактови времиња	минути и секунди
1	60	/	/	82	82"	/	/
38	55	/	/	4	4"	4	4"
67	60	1	1"	16	16"	24	24"
19	48	/	/	2	3"	3	4"
18	60	3	3"	/	/	/	/
46	45	3	4"	64	85"	/	/
26	48	4	5"	13	16"	78	98"
39	60	1	1"	16	16"	/	/
27	120	/	/	90	45"	/	/
68	60	/	/	/	/	13	13"
110	80	/	/	/	/	/	/
вкупно			13"		4'27"		2'23"

Од првата табела може да заклучиме дека 22.5% од музичкото време и припаѓа на генерални паузи (0,7%), едногласје (14,2%) и двогласје (7,6%) во делото. Преостанатите 77.5% претставуваат акордски склопови.

Според функционалноста акордите се делат на моноакорди и полиакорди. Моноакорди понатаму се делат на повеќе категории. Ние се определивме за категоризацијата на композиторот Гоце Коларовски (1959-2007), кој, најпрво ги дели на терцни и без-терцни структури. Во терцни структури спаѓаат: тризвуци (квинтакорди со обрнувања), четиризвуци (септакорди со обрнувања), петтозвуци (nonакорди) и акорди од терцна градба со повеќе од пет тонови (дуодецимакорд и т.н.).

Во без-терцни структури, спаѓаат акорди од моноинтервалска структура кои не содржат терца како интервал за акордска градба (секундни акорди-кластери, квартни и т.н.), акорди со полинтервалска структура (акордот се гради од интервали со различна големина) и акорди со симетрична структура (акорд кој се гради од симетрично распоредени интервали околу средишниот тон).

Во табела бр. 2 е прикажана застапеност во однос на терцни и без-терцни моноакорди.

Табела бр. 2

Псалм	тактови времиња	терцни акорди		без-терцни акорди	
		минути и секунди	тактови времиња	минути и секунди	
1	60	216	216"	6	6"
38	55	113	124"	15	14"
67	60	95	95"	3	3"
19	48	91	114"	8	10"
18	60	115	115"	12	12"
46	45	65	86"	/	/
26	48	258	323"	11	14"
39	60	111	111"	4	4"
27	120	65	33"	/	/
68	60	71	71"	1	1"
110	80	114	86"	/	/
вкупно			22' 54"		1' 4"

Според резултатите од претходната табела (1), акордската структура зазема 77.5% од времетраење на делото. Со помош на табела 2, во која е прикажано учество на моноакорди во делото „Псалми“, установивме дека застапеноста на терцно градени акорди далеку ја надминува застапеноста на акорди од без-терцна градба. Овој податок, преведен во проценти дава прецизна слика за нивниот удел во изградбата на хармонска компонента во делото - терцно градени акорди претставуваат 73% од музичката материја во делото „Псалми“, додека без-терцна акордска структура е застапена во 3.4% од делото.

**Табела бр. 3**

Псалм	тактови времиња	трозвуци – квантакорди со обрнувања	минути и секунди	четворозвуци – септакорди со обрнувања	минути и секунди	петтозвуци - нонакорди и повеќе (дуодецимакорди и т.н.)	минути и секунди
	60						
1	55	180*	180”	31*	31”	5*	5”
38	60	64*	70”	31*	34”	18*	20”
67	48	72*	72”	20*	20”	3*	3”
19	60	53*	66”	38*	48”	/	/
18	45	57*	57”	56*	56”	2*	2”
46	48	61*	81	4*	5”	/	/
26	60	199*	249”	56*	70”	3*	4”
39	120	79*	79”	32*	32”	/	/
27	60	58*	29”	6*	3”	1*	1”
68	80	57*	57”	13*	13”	1*	1”
110		99*	74”	14*	11”	1*	1”
вкупно			16'54"		5'23"		37”

Во оваа табела претставени се типови на акорди од група на терцно градени и нивната застапеност во делото.

Напомена: Поради исклучително мала застапеност на акорди кои се градени со повеќе од пет различни тона во интервал терца – дуодецимакорд и т.н., овие акорди се ставени заедно во група петтозвуци – нонакорди.

Од застапеноста на терцно градени акорди, гледано во секој псалм одделно, доминацијата на трозвузите е евидентна во десет од единаесет псалми. Имено, единствено во Псалм 18 запазуваме приближно еднаква застапеност на трозвуци – кои се застапени во 57“ од времетраење на псалмот и четворозвуци – чија застапеност зазема 56“ од псалмот, што вкупно чини приближно 87% од вкупно времетраење од Псалм 18.

Гледано во целото дело, терцно градени акорди се застапени со 73%, од тоа: трозвузите сочинуваат 53.9% од времетраење на делото, четворозвузите – 17.17%, додека петтозвуци и терцни акорди со повеќе од пет различни тонови заземаат приближно 1.98% од вкупно времетраење на делото.

Акорди со без-терцна градба, во делото „Псалми“ може да се поделат на моноинтервалски и полиинтервалски. Од моноинтервалски акорди – составени од тонови кои се во меѓусебен однос во ист интервал, се

застапени акорди од интервал секунда, во хармонијата дефинирани како кластери (англиски: cluster – грозд). Секундно градени акорди имаат доминантна фонска функција, за сметка на хармонска:

Пример бр. 1.,Псалм 19“

Полиинтервалски акорди се застапени со секундно-квартни конструкции, кои и претставуваат најчест вид од без-терцни, полиинтервалски акордски градби:

Пример бр. 2 „Псалм 18“

Кај овој тип на акорди фонската функција е поизразена од хармонската, што овозможува да ги групираме акорди претставени во табела бр.4, како акорди со фонска функција.

**Табела бр. 4**

Псалм	тактови времиња	моноинтервалски - секундно градени акорди	минути и секунди	тактови времиња	полиинтервалски акорди -секундно- квартни
1	55	/	/	6	6
38	60	/	/	13	14"
67	48	1	1"	2	2"
19	60	3	4"	5	6"
18	45	/	/	12	12"
46	48	/	/	/	/
26	60	4	5"	7	9"
39	120	/	/	4	4"
27	60	/	/	/	/
68	80	/	/	1	1"
110		/	/	/	/
вкупно			10"		54"

Од табелата може да се види дека во акорди со без-терцна градба преовладуваат секундно-квартни акорди. Претставено во проценти, акорди со без-терцна градба, кои се, воедно и претставници на акорди со фонска функција се присутни во 3.4% од делото. Од тоа секундно-квартна конструкција е застапена со 2.87% во времетраење на делото, додека секундно градени акорди заземаат 0.53% од делото.

Заедничка црта на сите, до сега прикажани акорди, според нивната функционалност, е нивната припадност во категорија наmonoакорди, или monoфункционалани акорди. Покрај нив, во делото „Псалми“ се јавуваат акорди кои излегуваат надвор од границите на monoфункционалност. Тоа се полиакорди или полифункционални акорди. Овој тип на акорд претставува спој на два или повеќе акорди, носители на повеќе од една тонална функција. Понатаму се делат на:

- еднородни – составени од субакорди (monoакорди) изградени од ист интервал (двета субакорда се терцни, квартни или секундни) и
- разнородни – субакордите се изградени од различни интервали (квартен и терцен субакорд, секунден и терцен, квартен и секунден).

Во Кантата „Псалми“ застапени се исклучиво еднородни полиакорди, составени од два терцно градени субакорди. Нивната функционалност, без исклучок претставува „судир“ на две главни тонални функции – тонична и субдоминантна или субдоминантна и доминантна.

Табела бр. 5

Псалм	темпо	полиакорди	
		тактови времиња	минути и секунди
1	60	/	/
38	55	2	2"
67	60	13	13"
19	48	4	5"
18	60	/	/
46	45	/	/
26	48	/	/
39	60	/	/
27	120	1	/
68	60	/	/
110	80	/	/
вкупно			20"

Во изградбата на акордска структура во Кантата „Псалми“, полиакордите учествуваат со застапеност од 20“, што претставува процентуална застапеност од 1.1% од вкупно времетраење на делото.

„За одвоеноста на доживувањето (на полиакордите) придонесува фактура – начин на излагањето и регистарска положба на акордот. Едно исто (според тонскиот состав) може во еден случај да се доживува како целосен комплекс, а во друг – како полиакордската појава (пример 4). Ова е особено изразено при користењето на повеќе терци вертикали“



(Коларовски 2004:46).

Пример бр. 3 „Псалм 18“

Child. te mra - кот ми го да - ри на свет - ли - на - та да и се ра - ду - вам
 S ко - пој - но свет - - - ли - на - та да и се ра - ду - вам
 A ко - пој - но свет - - - ли - на - та да и се ра - ду - вам
 solo ко - пој - но свет - - - ли - на - та да и се ра - ду - вам
 B ко - пој - но свет - - - ли - на - та да и се па - пу - вам

Во пример 3, каде што полиакордот се доживува како целосен комплекс – полифункционалноста (попрецизно кажано – бифункционалност) е изразена преку појавата на субдоминантна функција, со помош на тоновите as-c-es, и доминантната функција, преку тонови: b-d-(f)-c, во тоналитетот Es-dur.

Пример бр. 4 „Псалм 38“


Child. ve - te - ни - от ден на смрт - та, ve - te - ни - от ден на
 S де, Да де, и воз - не - сот.
 A де, Да де, и воз - не - сот.
 solo де, Да де, и воз - не - сот.
 B ми ја да - - де, и воз - не - сот.

D-dur: I детски хор: I _____ IV II
 мешан хор: IV _____ (IV)

Во пример бр. 4, наизменичната доминација на регистрите на детскиот и мешаниот хор, кои во антифониот принцип ја претставуваат музичката материја, условува доживување на полиакордот (биакордот) како типична полиакордска појава.

Во рефератот ги претставивме видовите на акордските структури и нивната поединен удел во хармонскиот јазик типичен за вокална кантата „Псалми“. Од статистичките податоци произлегува фактот дека хармонскиот јазик во делото претставува спој на традиционалната и современите хармонски решенија. Сублимација на сите податоци претставени во табели и нивната статистичка обработка се прикажани во графиконот. Овие податоци доведуваат до заклучок дека основата на хармонската компонента во Кантата „Псалми“ се терцно градени моноакорди, кои се типични претставници на традиционална хармонија.

Графикон бр. 1





Користена литература

Despić, D. (1994). *Harmonija sa harmonskom analizom II*. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Despić, D. (1987). *Harmonska analiza*. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu

Kimova, M. (2005). Comparative Analysis of the Chords in the Cantatas “Divine Mother” and “Mirror” by Stojan Stojkov. *X IRAM Conference*, Skopje преземено на 27 Март, 2013.<http://mmc.edu.mk/IRAM/Conferences/XConf.html>

Коларовски, Г. (1998). Хармонска анализа (скрипта). Скопје: УКИМ/ФМУ